

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 15, година L
Вторник, 24.09.2019
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2019 година

1. Ја објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/1
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Зрз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 40-та седница, одржана на 19.09.2019 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола
за 2019 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ					
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	723.360	0	0	0	0
482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдувањ	-723.360	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на Општина Битола" и станува составен дел од Буџетот на општината за 2019 година

Бр. 09-122/3
19.09.2019

Претседател на Советот на
Општината
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2018/19 година

1. Го објавувам Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2018/19 година, донесен на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/2
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13..146/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/2019), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2018/19 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2018/19 година, предложен од Управниот одбор на Установата Бр.02-219/2 од 12.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/4
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Годишната програма за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2019/20 година

1. Ја објавувам Годишната програма за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2019/20 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/3
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13.....146/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/2019), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2019/20 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2019/20 година, предложена од Управниот одбор на Установата Бр.02-220/2 од 12.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/5
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 година

1. Ја објавувам Програмата за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/4
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 точка 9 од Статутот на Општина Битола („Службен Гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со член 94 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ“ бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 226/15; 31/16,142/16;190/16), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 19.09.2019 година донесе:

ПРОГРАМА ЗА

Измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 год.

1. Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 година („Службен Гласник на Општина Битола“ бр.20/2018 и бр.10/2019) се вршат измени и дополнувања во делот на Планирани приходи за реализација на Програмата за утврдување на градежно земјиште на Општина Битола за 2019 година и Планирани расходи за реализација на Програмата за утврдување на градежно земјиште за 2019 година и после извршените измени истите гласат:

**ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА
ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА
ОПШТИНА БИТОЛА за 2019**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола**

ред. бр.	шифра	Извор на приходи	Буџет 2019	I Ребаланс на Буџет 2019	Измени и дополнување
1.	717137	Надоместок за уредување на градежното земјиште	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.	713311	Данок на промет на недвижности	70.000.000,00	70.000.000,00	62.766.000,00
3.	741115	Дотации од ДДВ	23.585.250,00	97.928.521,00	97.928.521,00
4.	713144	Надоместок за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти	23.000.000,00	20.161.368,00	20.161.368,00
5.	741112	Буџет на РСМ	0,00	0,00	40.737.446,00
		ВКУПНО:	171.585.250,00	243.089.889,00	276.593.335,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на
Програмата за уредување на градежното земјиште за 2019 год.**

Програма	Буџет	Ставка	Планирани работи за изведување	Буџет 2019	Ребаланс на Буџет 2019	II Измени и дополнување	III Измени и дополнување
ЈДО	Основен буџет	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	23.034.738,00	21.018.558,00	28.838.765,00	52.418.801,00
			ул., „Широка“	4.132.317,00	3.267.768,00	3.267.768,00	3.267.768,00
			ул., „Михајло Апостолски Дончо“	7.000.000,00	8.819.588,00	8.819.588,00	8.819.588,00
			ул., „13-ти Јули“	6.477.982,00	6.477.982,00	6.477.982,00	6.477.982,00
			ул., „Леринска“	2.453.937,00	2.453.220,00	2.453.220,00	2.453.220,00
			ул., „Ѓорѓи Димитров“	2.970.502,00	0,00	0,00	0,00
			ул., „Љубојно“	0,00	0,00	2.279.847,00	2.279.847,00
			ул., „Крушевска република“	0,00	0,00	5.540.360,00	5.540.360,00
			Лок.пат од с. Кажани до с. Маловишта – I фаза	0,00	0,00	0,00	23.580.036,00
ЈДО	Донации (грант)	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			с. Долно Оризари	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

ЈИО	Основен буџет	482320	Изградба на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води	11.901.176,00	9.065.638,00	9.065.638,00	9.065.638,00
			ул., „ <i>Михајло Апостолски Дончо</i> “	136.880,00	136.880,00	136.880,00	136.880,00
			ул., „ <i>13-ти Јули</i> “	813.828,00	813.828,00	813.828,00	813.828,00
			ул., „ <i>Леринска</i> “	614.930,00	614.930,00	614.930,00	614.930,00
			ул., „ <i>Ѓорѓи Димитров</i> “	2.835.538,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Секундарна мрежа за колектор Б.чешима-Ц.петли</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			<i>атм.одводнување во с. Долно Оризари</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			<i>Мал Парис</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	702.216,00
			<i>Крушевска Република</i>	0,00	0,00	0,00	297.784,00
РАО	Фосилни горива	482320	Изградба на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води	14.395.462,00	14.395.462,00	14.395.462,00	14.395.462,00
			<i>Дел од колектор Б.чешима- Ц.петли</i>	9.580.316,00	9.580.316,00	9.580.316,00	9.580.316,00
			<i>Испуст од пречистител. станица</i>	4.815.146,00	4.815.146,00	4.815.146,00	4.815.146,00
ЈГО	Донации (грант)	482730	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.932.395,00	4.118.821,00	4.118.821,00	4.118.821,00
ЈГО	Основен буџет	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	334.651,00	0,00	0,00	723.360,00
			ул., „ <i>Ѓорѓи Димитров</i> “	334.651,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Крушевска Република</i>	0,00	0,00	0,00	723.360,00
ЈЛО	Основен буџет	482920	Изградба на други објекти	1.000.000,00	0,00	8.637.607,00	14.877.563,00
			<i>Изградба на рампи за лица со попреченост</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Уредување на излетничко место во с. Лопатица</i>	0,00	0,00	0,00	6.239.956,00
КА	Донации	482920	<i>Изградба на Кино Манаки (завршна фаза- ентериер)</i>	0,00	0,00	8.637.607,00	8.637.607,00
ЈЛО	Основен буџет	482940	Надзор над изградбата	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

ЈД0	Кредит АРМ	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	44.000.000,00	40.962.727,00	40.962.727,00	40.962.727,00
ЈД0	Кредит АРМ	482320	Изградба на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води	250.000,00	1.824.413,00	1.824.413,00	1.824.413,00
ЈД0	Кредит АРМ	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	150.000,00	1.495.694,00	1.495.694,00	1.495.694,00
ЈД0	Кредит АРМ	482820	Изградба на капацитети во енергетиката	4.000.000,00	4.117.166,00	4.117.166,00	4.117.166,00
ЈД0	Кредит АРМ	482940	Надзор над изградбата	507.442,00	507.442,00	507.442,00	507.442,00
			ВКУПНО I:	105.205.864,00	103.205.921,00	119.663.735,00	150.207.087,00
ЈД0	Основен буџет	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	45.327.405,00	78.077.075,00	65.302.715,00	65.302.715,00
			ул., <i>Климент Охридски</i>		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
			ул., <i>Д. Илиевски Мурато</i>	10.411.966,00	0,00	0,00	0,00
			ул., <i>Рузвелтова</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			ул., <i>2-ри Август</i>	2.357.970,00	2.357.970,00	2.357.970,00	2.357.970,00
			ул., <i>Партизанска</i>	0,00	16.530.639,00	16.530.639,00	16.530.639,00
			ул., <i>АСНОМ</i>	0,00	3.868.315,00	3.868.315,00	3.868.315,00
			ул., <i>Довленик</i>	0,00	20.000.000,00	7.225.640,00	5.640.860,00
			ул., <i>Бранко Радичевиќ</i>	0,00	0,00	0,00	1.584.780,00
			<i>Санација со гранитни полчки (Широк сокак и Стара чаршија)</i>	1.500.000,00	1.688.099,00	1.688.099,00	1.688.099,00
			<i>Санација на тротоари и улици со бехатон</i>	12.772.239,00	14.700.702,00	13.081.152,00	13.081.152,00
			<i>Санација на коловози со гребен асфалт</i>	0,00	0,00	1.619.550,00	1.619.550,00
			<i>Санација на коловози со тампон</i>	3.000.000,00	2.046.120,00	2.046.120,00	2.046.120,00
			<i>Санација на ударни дупки</i>	7.785.230,00	5.785.230,00	5.785.230,00	5.785.230,00
ЈД0	Донации (грант)	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.201.464,00	3.220.291,00	3.220.291,00	3.220.291,00
			<i>локален пат за с. Лавци</i>	1.201.464,00	3.220.291,00	3.220.291,00	3.220.291,00

ГДО	Основен буџет	482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	2.000.000,00	3.669.000,00	3.669.000,00	3.669.000,00
			<i>Одржување на с-ми за греење во објекти на О.Б-ла</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			<i>Реконструкција на мрежа и трафостаница во нас. Баир (Декада на роми)</i>	0,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00
ЈЛО	Основен буџет	482940	Надзор над изградбата	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			ВКУПНО II:	66.379.386,00	139.883.968,00	127.109.608,00	126.386.248,00
			ВКУПНО I+II:	171.585.250,00	243.089.889,00	246.773.343,00	276.593.335,00

2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Битола.

Бр.09-122/6
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” број 5/02”) и член 22 став 1 точка 11 и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

**за организирање и функционирање на
зимска служба на подрачјето на Општина
Битола за сезоната 2019/2020 година**

I. ОПШТ ДЕЛ

Со оваа Програма се предвидува организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на Општина Битола преку :

- одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и голомразицата од коловозните површини;
- дефинирање на работите и обврските на сите учесници одговорни за нејзината реализација;
- определување на потребната механизација, опрема, материјали и работна сила и

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Програмата за
организирање и функционирање на
зимска служба на подрачјето на Општина
Битола за сезоната 2019/2020 година**

Ја објавувам Програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/5
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

- определување на потребните финансиски средства.

II. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ

Преку организационата поставеност се дефинира обемот на работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализација на оваа Програма како и начинот на нивното делување.

Координирањето на активностите во зимски услови го врши **Координативно тело** формирано од градоначалникот и составено од претставници на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на Општина Битола, јавната администрација на Општина Битола, Општински инспекторат, јавни претпријатија, УВР Битола и Дирекција за заштита и спасување - Битола.

2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Ја усвојува оваа програма и исто така:

- Обезбедува средства за реализација на програмата со нејзино усвојување,
- Го контролира извршувањето на оваа програма,

2.2. СЕКТОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ- Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште:

- Ја организира Зимската служба;
- Врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- Одлучува со претходна согласност на Градоначалникот за ангажирање на КЈП „Нискоградба“, Битола и други организации согласно со закон;
- Одлучува за вклучување на градежната механизација од градежните претпријатија врз основа на извештаите од КЈП Нискоградба - Битола и другите

избрани и ангажирани учесници во зимската служба;

- Ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;
- Преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците;
- Изготвува периодични извештаи и завршен извештај и истите ги доставува до Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на Општина Битола.

2.3 КЈП „НИСКОГРАДБА” Битола

- Реализира дел од Програмата за функционирање на Зимската служба;
- Склучува Договор со Републичкиот хидро-метереолошки завод за добивање на временски прогнози;
- Организира редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за дејствување во Зимската служба;
- Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Обезбедува скалдирање, растурање и вградување на сол, песок, ладен асфалт и други материјали;
- Ги припрема возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување;
- Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата;
- Со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
- Ги оспособува канализацијата и сливниците за прием на поголеми количини вода во зимски услови;
- Врши крпење на евентуални дупки на коловозот на улиците по барање на нарачателот;

- Секојдневно и редовно го информира организаторот-нарачателот за работата на зимската служба и надзорниот орган;
- Води целосна документација за Зимската служба;
- Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рака и механизацијата, најдоцна до 25-ти во тековниот месец до Општина Битола.

2.4 ДРУГИ УЧЕСНИЦИ

- Реализираат дел од Програмата за функционирање на Зимската служба;
- Склучуваат Договор со Републичкиот хидро-метеоролошки завод за добивање на временски прогнози;
- Организираат редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за дејствување во Зимската служба;
- Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Обезбедуваат растурање и вградување на сол, песок и други материјали;
- Ги припремаат возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување;
- Обезбедуваат потребни резервни делови за поправка на механизацијата;
- Со специјални машини, опрема и работна рака вршат посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
- Водат целосна документација за Зимската служба;
- Секојдневно и редовно го информираат организаторот-нарачателот за работата на зимската служба, и надзорниот орган;
- Доставуваат месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рака и механизацијата, најдоцна до 25-ти во тековниот месец до Општина Битола.

2.5 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

За видот и обемот на вклучувањето на механизацијата на градежните претпријатија одлучува и ја ангажира надлежното **Координативно тело на Општина Битола**. Расчистувањето на снегот со оваа механизација се врши според плановите-шемите за расчистување на сообраќајниците во Општина Битола.

Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води КЈП Нискоградба, ангажираните фирми и координативното тело преку задолжените лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи.

2.6 ОДГОВОРЕН ИНЖЕНЕР

Одговорниот инженер ги врши следните работи:

- Ја следи работата на извршителите на работите и за тоа изготвува комплетна документација,
- Соработува со Органите и телата на Советот на Општината и другите, Дирекција за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи на територијата на Општина Битола и другите учесници, претпријатија, заедници и граѓани.
- Дава налози за работа на фирмите на кои е отстапена работата,
- Врши и други работи и работни задачи во врска со реализација на програмата.

2.7 СВР Битола - Полициска станица за безбедност во патниот сообраќај

- Го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти. Во исклучителни случаи кога е загрозувана безбедноста и нормалното одвивање на сообраќајот може да даде налог на КЈП Нискоградба и другите ангажирани учесници во спроведување на зимската служба за преземање на активности за оспособување на сообраќајниците или одделни делови (критични точки). Исто така врши

отстранување на паркираните возила како би се овозможило чистење на улиците.

2.8 ЈП „КОМУНАЛЕЦ“-Битола

- Покрај своите редовни активности врши расчистување од снег на пристапите до контејнерите за смет и околу нив;
- Ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до објектите кои се од витално значење, а се предвидени со оваа Програма, како и други јавни површини;
- Врши сечење и отстранување од коловоз на паднати дрва и гранки;
- Го отстранува снегот и пристапните патеки во парковите и спомен обележјата во Градот, патеките во гробиштата и други работи сврзани со зимската служба;
- Обврските на ЈП „Комуналец“ Битола предвидени со оваа точка се покриваат од
 - цената на ѓубретарината, освен потребите од индустриска сол;
 - Контрола врз работата на ЈП Комуналец Битола врши општинскиот комунален инспекторат.

2.9 „ЕВН-ЕЛЕКТРО-БИТОЛА“-Битола

- Ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електрични инсталации и објекти.

2.10 „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“

- Ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

2.11 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ

- Ги доставува извештаите и прогнозите (дневни, тридневни, неделни и месечни) за временските услови до Општина Битола, КЈП Нискоградба и другите ангажирани учесници во зимската служба.

2.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Битола е непосредно вклучена во работата на зимската служба, со тоа што ќе ја следи работата на зимската служба преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на Општина Битола во зимскиот период кои не ќе можат да се разрешат со организираноста на зимската служба со оваа програма, Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Битола прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случевии трошоците ќе бидат на товар на Општина Битола или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

2.13 Претпријатијата, заедниците и граѓаните чии отворени објекти и простори се користат од страна на граѓаните (пазариштата, гробиштата, железничките премини, бензински пумпи, паркиралишта и слични објекти) преземаат брзи ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простори.

2.14 Претпријатијата, заедниците и граѓаните сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (Стоковни куќи, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

2.15 Граѓаните односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбените објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите - патеките и приодите пред своите станбени згради.

Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен сообраќај.

2.16 Здружението на таксисти се грижи за чистење на локациите одредени за нивно паркирање.

2.17 За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за јавна чистота.

III. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ

- Обемот и начинот на одржувањето на магистралните и собирните улици зависи од :
 - густината на населеноста на делови од градот;
 - фреквенцијата на луѓе и моторни возила,
 - видот и бројот на инфраструктурни објекти,
 - Коловозните површини предвидени за оспособување во зимски услови на ниво на Општина Битола изнесуваат околу **188 км** и нивното расчистување се одвива по следниот приоритет:
 - сообраќајници по кои се одвива јавен градски превоз со критични точки и пристапи кон објекти кои се од витално значење за Градот - **Сообраќајници од прв приоритет заедно со пристапи;**
 - сообраќајници од посебно значење за функционирање на сообраќајот, стопанските и други објекти во Градот и пошироко на територијата на Општина Битола - **Сообраќајници од втор приоритет.**
 - **Локални патишта и сообраќајници низ населени места - рурални населби.**

Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се врши по приоритет - сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритет, на критичките точки - пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.

Чистењето на снегот и мразот од улиците во **Стара чаршија и ул. „Широк сокак“ во Битола** ќе подразбира и одвоз.

Чистењето на сообраќајниците и патиштата кои не се предвидени во Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог на нарачателот, вклучително дел од локалниот пат Трново - Магарево и пунктовите во селата Брусник и Лавци.

IV. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

Одржувањето на магистралните и собирните улици во зимски услови се врши со ангажирање на:

- механизација,
- специјални машини и опрема,
- работна сила и
- средства (сол, песок и ладен асфалт)
- Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските услови и тоа :
 - состојба на присуство на голомразици и снежни врнежи до 12 см. (**прва состојба на готовност**) и
 - состојба на голомразица и снежни врнежи над 12 см. (**втора состојба на готовност**).

Оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини во **првата состојба на готовност** го врши КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми, а во **втората состојба на готовност** го врши КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми заедно со градежната оператива, согласно договорените обврски.

Во првата состојба на готовност КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозни површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајници по кои се одвива јавен градски превоз, критични точки и витални објекти - прв приоритет, а потоа на другите сообраќајници - втор приоритет во се според шемите на дејствување. Оспособувањето на улиците за функционирање во зимски услови треба да започне веднаш со почетокот на врнежите, а сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски

услови за **5 (пет) часа**, сметано од моментот на престанувањето на снежните врнежи. Оспособувањето на останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се врши по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет во рок од 24 часа.

Во втората состојба на готовност КЈП Нискоградба и другите ангажирани фирми заедно со градежната оператива врши оспособување на коловозните површини и тоа:

- за сообраќајници од прв приоритет за **6 (шест) часа** сметано од моментот на престанување на снежните врнежи;
- останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се оспособуваат веднаш по извршеното оспособување на сообраќајниците од прв приоритет.

Во случај на зголемена потреба ќе се ангажира и дополнителна градежна оператива.

А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ОПФАТЕНИ СО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

1. Сообраќајници од прв приоритет:

Ред број	ИМЕ НА УЛИЦА	Должина (м)
1	„4ти Ноември“, од сали Мостот до ул.Солунска	986
2	„Прилепска“ и „8-ми Септември“, од Г.Оризари до мостот на Сали	4290
3	„Филип Втори Македонски“ и сообраќајницата околну Домот на народно здравје	1812
4	„Бул.1-ви мај“, од безистен до бензиска пумпа лоцирана на м.в. Довлецик и обратно, од десната страна до новиот мост на Безистен	4950
5	„Столарска“, од ул.„Филип Втори Македонски“, до ул.„Никола Тесла,“	480
6	„Македонска Фаланга“ од просторот околу „Транскоп“, со крак за Буковски гробишта до „Партизанска“	2300
7	„Никола Тесла,“ од „Бул,1-ви Мај“ до Железничка станица	1900
8	„Димитар Илиевски Мурато“ од ул.„4-ти Ноември,“ до „Широк сокак“	620
9	„Климент Охридски,“ цела (со дел од „Ленинова“ од „Климен Охридски“ до „Широк сокак“	900
10	„Партизанска“ од „4-ти Ноември“ до „Методија Андонов Ченто,“	3800
11	„Булевар Социјалистичка Револуција“	840
12	„Васко Карангелевски,“ од „Бул.1-ви мај“ до спој со „Ружа Делчева,“	1200

13	„Индустриска“ од „4-ти Ноември“ до „Жито Битола“	1800
14	„Прогрес“ од „Индустриска“ кон „Битолатекс“ ф-ка за шеќер и ф-ка за Фрижидери до ул.„Македонска Фаланга“	1950
15	„Кукуш“ од „8-ми Септември“ до преку „7ми Јули“ до „Илинденска“	1150
16	„Цар Самоил“	1600
17	„Пецо Божиновски“	800
18	„Видое Смилевски Бато“ од „Блаже Конески“ до ул.„Методија Андонов Ченто,“	620
19	„Скоевска“ без краците што од неа се издвојуваат со дел од ул.„Довлецик“	1000
20	„Пожаревачка“ од ул.„Видое Смилевски Бато“ до „Скоевска,“	550
21	„Бул.1-ви Мај“ од „4-ти Ноември“ до пунктот (десна страна)	1000
22	„Широк Сокак“ од „Македонска Фаланга“ до Саат кулата со паркиралиштата кај Саат кулата и Домот на културата	1309
23	„Илија Гоконовски,“ со дел од „Прохор Пчински“ и „Срем“	400
24	„Св. Нектариј Битолски“ од ул.„Копанки“ до „4-ти Ноември“	300
25	Пристап за населба „Бадем Балари“ од „Бул.1-ви Мај“ преку „Драгорска“ до самопослугата на ул.„Јорго Костовски“	500
26	„Илинденска“ од бензинска пумпа до „Батаљон Стив Наумов“	930
27	„Тошо Даскало,“ од ул.„Партизанска“ до ул.„Пеце Матичевски“	450
28	„Солунска“ до спојот со „Леринска“ пред 3-та Реонска до „Климент Охридски“	600
29	„Борисав Радосавлевич-Гоце“ од „Партизанска“ до ул.„Павел Шатев“	400
30	„Павел Шатев“ од „Борисав Радосавлевич-Гоце“ до ОУ „Климент Охридски“	500
31	„Ружа Делчева“ од „Васко Карангелевски“ до „АСНОМ“	300
32	„АСНОМ“ од ул.„Ружа Делчева“ до ул.„Партизанска“	400
33	Населба „Буковски Ливади“ од „Транскоп“ дел од ул.„Буковски мост“, дел од ул.„Апостол Здравевски“	2080
34	„Илчо Стојановски“ од ул.„Апостол Здравевски“ до ул.„Митре Врчковски“	500
35	„Крстин Чулаковски“ од ул.„Апостол Здравевски“ до ул.„Панде Илковски“	650
36	„Панде Илковски“ од ул.„Илчо Стојановски“ до ул.„Крстин Чулаковски“	500
37	„Кузман Јосифовски“ од ул.„Цар Самоил“ до ул.„Стив Наумов“	500
38	„Христијан Карпош“ од ул.„Илинденска“ до ул.„Сутјеска“	350
39	„Мирче Ацев“ од „Бул.1-ви мај“ до ул.„Титово Ужице“	340
40	„Прохор Пчински“ од ул.„Филип Втори Македонски“ до ул.„Св. Нектариј Битолски“	220
41	„Македонска“ од ул.„Филип Втори Македонски“ до ул.„Прохор Пчински“	220

42	„Батаљон Стив Наумов“ од ул.,„Прилепска“ до ул.,„Илинденска“	300
43	„Стив Наумов,“ од ул.,„Цар Самоил“ до ул.,„Кузман Јосифовски“	900
44	„Борка Левата“ од ул.,„Цар Самоил“ до „Бул.1-ви Мај“	180
45	„Влатко Миленкоски“ од ул.,„Никола Тесла“ до ул.,„Димитар Илиевски Мурато“	640
46	„Охридска,“ од „Васко Карангелевски“ до ул.,„Цар Самоил“	1400
47	„11-ти Октомври“ и „Кирил и Методиј“ до „Ленинова“	450
48	„Македонски гемиџии“	1100
49	„Рузвелтова“ од Широко сокак до ул.,„Столарска“	170
50	„Стрежево“	1000
	Вкупно:	52.130,00м

2. Пристапи:

1	До училиште „Климент Охридски“ од ул.,„Партизанска“	250
2	До детска градинка на ул.,„Мирка Гинова“ од ул.,„Партизанска“ по ул.,„М.Андоновски“	250
3	До дом на пензионери од ул.,„Васко Карангелевски“	200
4	До ОУ „Елпида Караманди, од ул.,„Васко Карангелевски“ по „Младински Бригади“	150
5	До ОУ „Стив Наумов“ од ул.,„Пецо Божиновски“	100
6	До детска градинка на ул.,„Север –Југ“ - источен крак	100
7	До ОУ „Горги Сугарев“ од „Шехерезада“ по ул.,„Јане Сандански“ до ул.,„Димитар Влахов“	300
8	До ОУ „Тодор Ангелевски“ од „Филипм Втори Македонски“ по „Батаљон Стив Наумов“	250
9	До ОУ „Даме Груев“ од „Прилепска“ по ул.,„Гоце Делчев“	100
10	До студенски дом од „Партизанска“ по ул.,„Студентска“	350
11	До бензинска пумпа од „Партизанска“ по ул.,„Стрчин“	450
12	До Нови гробишта	800
13	До градинка пред бирото за вработување од „Прилепска“ по ул.,„Н.Н.Борче“	150
14	Новачки пат до индустриски пат	800
	Вкупно:	4.250,00м

3. Сообраќајници од втор приоритет

1	„ Наум Наумовски Борче“ од ул.,„Прилепска“ до ул.,„Илинденска“	950
2	„Илинденска“ од „Мирче Ацев“ до „Батаљон Стив Наумов“	900
3	„Дебарска“ од „Димитар Влахов“ до ул.,„Јајце“	550
4	„Димитар Влахов“ од ул.,„Батаљон Стив Наумов“ до ул.,„Бул.1-ви Мај“	920
5	„Бул.1-ви Мај“ од мостот кај Сали до сточното пазариште (лева страна)	1100

6	„Даме Груев“ од Сали мостот до ул.,„Гоце Делчев“	550
7	„Гоце Делчев“ од ОУ „Даме Груев“ до ул.,„Даме Груев“	400
8	„Карацова“ со дел од „Брегалничка“ до ул.,„Гоце Делчев“	400
9	„Стив Наумов“ од ул.,„Кузман Јосифовски“ до ул.,„Климент Охридски“	220
10	„Пеце Матичевски“ од ул.,„Климент Охридски,“ до ул.,„Стевче Патако,“	200
11	„Стевче Патако“ од ул.,„Пеце Матичевски“ до „Стив Наумов“, „Орде Чопела“	330
12	„Солунска“ од „4-ти Ноември“ до „Климент Охридски“ и од „Леринска“ до „Горги Наумов“	2700
13	Кружна сообраќајница до населба Ушици 3 (Стрелиште)	1200
14	„Бул.1-ви Мај“ од „Столарска“, до ул.,„Никола Тесла“	200
15	„Цане Василев“ од ул.,„Филип Втори Македонски“ до ул.,„Батаљон Стив Наумов“	320
16	„Алексо Наневски“ заокружувајќи го кругот од ул.,„Јонче Мурџевски“ преку „Трајче Стефановски“, „Алексо Наневски“ се до ул.,„Б.Радосавлевиќ“	1120
17	„Тодор Паница“ и „Народни Херои“ до „АСНОМ“	850
18	„Јорго Костовски“ до „Кирил Пејчиновски“	500
19	„Илинденска“ од ул.,„Мирче Ацев“ по ул.,„Кирил Пејчиновиќ“ преку ул.,„Трескавец“ до Црн мост на „Бул.1-ви Мај“ и сите други краци	680
20	ул.,„Борка Талев“ од ул.,„Димитар Влахов“ до ул.,„Мирче Ацев“	300
21	ул.,„Крушевска Република“ (СрУ1)од ул.,„Студенска“ до ул.,„Рокдаил“	830
22	ул.,„Григор Прличев“ (СрУ2) од ул.,„Партизанска“ до ул.,„К. Република“	540
23	ул.,„Тодор Скаловски“ (СрУ3)од ул.,„Партизанска“ до ул.,„К.Република“	300
24	ул.,„Рокдаил“ (СрУ4 и СтУ5) и дел од ул.,„Баница“ (СрУ5)од ул.,„Партизанска“ до ул.,„Крушевска Република“	515
25	ул.,„Илија Николовски Луј“ (СтУ5 и дел од СрУ6)	272
26	ул.,„Дедо Иљо Малешевски“ (СрУ4 и СтУ7) од ул.,„Крушевска Република“ до крај на двата изведени крака	1020
27	ул.,„Св. Јован Кукузел“ (СтУ12) од ул.,„Дедо Иљо Малешевски“ до крајот на улицата	370
28	ул.,„Митрополитска“ (дел од СтУ9 и СтУ10А) од и до ул.,„К. Република“	356
	Вкупно:	18.513,00м
+	Селата: Долно Оризари, Карамани, Трн, Крклино, Лавци, Брусник, Братин Дол, Поешево, Дихово, Ореово и Филтер станица	

4. Локални патишта до следни рурални населени места:

1	Бистрица, Кравари, Оптичари, Егри, Крстоар, Олевени, Барешани, Канино, Велушина, Острец, Кишава, Граешница, Лажец, Жабени, Породин, Драгош, Мецитлија и Креница.	70.000,00 м
2	Цапари, Ротино, Кажани, Доленци, Лера, Ротино, г.Српци, Рамна, Гавато и Малошишта	27.000,00 м
3	Кукуречани, Цнобуки, Лосолај, Дагожани, Лопатица, Змирнево, Секирани, Габалавци, Црнеец	16.000,00 м
Вкупно:		113.000,00м

Б. МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛА ВО ПРВАТА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ

1. За Битола и блиски населени места

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со посипувач и плуг	3	3
2	Бобкет 763	1	/
3	Бобкет 863	1	/
4	ЛЦБ со нож	2	2
5	Утоварач со нож	1	1
6	Трактор со нож и синцир	1	1
7	Трактор со посипувач	2	/
Вкупно:		11	7

2. За Бистрица, Кравари, Оптичари, Егри, Крстоар, Олевени, Барешани, Канино, Велушина, Острец, Кишава, Граешница, Лажец, Жабени, Породин Драгош, Мецитлија и Креница

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со нож и соларка	1	1
2	ЛЦБ со нож	1	1
3	Трактор со нож и посипувач	1	/
4	Трактор со нож и посипувач	1	/
Вкупно:		4	2

3. За Цапари, Ротино, Кажани, Доленци, Лера, Ротино, Г.Српци, Рамна, Гавато и Малошишта.

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со нож и соларка	1	1
2	ЛЦБ со нож	1	1
3	Трактор со нож и посипувач	1	/
Вкупно:		3	2

4. За Кукуречани, Црно Буки, Лосолај, Драгожани, Лопатица, Змирнево, Секирани, Габалавци, Црнеец.

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Трактор со нож и посипувач	1	/
2	ЛЦБ со нож	1	1
Вкупно:		2	1

Се вкупно:		20	12
-------------------	--	-----------	-----------

СПОРЕД ПОТРЕБА

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со плуг	1	1
2	Трактор со приколка	1	2 за утовар на снег и мраз
3	Ивеко	2	4 за утовар на снег и мраз
4	Грејдер	1	1
5	ICB 145	1	1
6	Пајак возило	1	1
7	ЛЦБ 190 со нож	1	/
Вкупно:		8	10

Напомена: Цената на возило-пајак (ден/час) ќе се утврди со решение од Комисија на јавни набавки на Општина Битола на претходно доставена калкулација од КЈП „Комуналец“, Битола

В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 2019/2020

Реден број	Материјали	мерка	Количина
1	Индустриска сол	Т	600,00
2	Песок-ризла	м ³	400,00
3	Ладна асфалтна маса	Т	30,00

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА**1. МАТЕРИЈАЛИ**

Индустриска сол	т	600,00	4.652,00	2.791.200,00
Песок-ризла	м ³	400,00	1.003,00	401.200,00
Ладна асф.маса	т	30,00	12.968,20	389.046,00
Вкупно:				3.581.446,00

2. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

Ефективна работа на возила	5.618.200,00
Маш. и возила во приправност	6.009.042,00
Вкупно:	11.627.242,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	МАТЕРИЈАЛИ	3.581.446,00
2	ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА	11.627.242,00
	Вкупно:	15.208.688,00

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/7

19.09.2019 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на средства во висина на 279.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на Општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-

Општина Битола“ и проект „Означување на културни и природни знаменитости во подпелистерските села во Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за поништување на Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на средства во висина на 279.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на Општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ и проект „Означување на културни и природни знаменитости во подпелистерските села во Општина Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/6

24.09.2019 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со поднесеното барање на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бр.16-2757/1 од 31.08.2018 година, доставено врз база на одлуките донесени на 9-та седница на Пелагонискиот плански регион одржана на 22.08.2019 година и барање на општина Битола бр.40-129 од 29.08.2018 година до Пелагонискиот плански регион, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за поништување на Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на средства во висина на 279.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на Општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ и проект „Означување на културни и природни знаменитости во подпелистерските села во Општина Битола

Член 1

Со оваа Одлука се поништува Одлуката за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 279.378,00 ден. на име ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден. на Општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола,“ и проект „ Означување на културни и природни знаменитости во подпелистерските села,“ во општина Битола.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/8
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 59.760,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 332.000,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Означување на културни и природни знаменитости во Подпелистерските села - општина Битола,“

1. Ја објавувам Одлуката за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 59.760,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 332.000,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Означување на културни и природни знаменитости во Подпелистерските села – општина Битола,“ донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/7
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со поднесеното барање на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бр.16-2757/1 од 31.08.2018 г. доставено врз база на одлуките донесени на 9-та седница на Пелагонискиот плански регион одржана на 22.08.2019 г. и барање на

општина Битола бр.40-129 од 29.08.2018 до Пелагонискиот плански регион, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 59.760,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 332.000,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Означување на културни и природни знаменитости во Подпелистерските села - општина Битола,,

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола се обврзува да кофинансира (учествува) со исплата на средства во висина на 59.760,00 ден. на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 332.000,00 ден. на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион со Решение бр.16-2927/3 од 24.07.2019 година за реализација на проект за „Означување на културни и природни знаменитости во Подпелистерските села -општина Битола,,

Останатите средства за реализација на проектите ќе бидат покриени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за мерка 323. Означување на културни и природни знаменитости во рурални средини, врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/9
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 276.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 276.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/8
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со поднесеното барање на Центарот за развој

на Пелагонискиот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бр.16-2757/1 од 31.08.2018 г. доставено врз база на одлуките донесени на 9-та седница на Пелагонискиот плански регион одржана на 22.08.2019 г. и барање на општина Битола бр.40-129 од 29.08.2018 до Пелагонискиот плански регион, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 276.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола,,

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола се обврзува да кофинансира (учествува) со исплата на средства во висина на 276.378,00 ден. на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден. на општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион со Решение бр.16-106/2 од 06.05.2019 година за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола,,

Останатите средства за реализација на проектите ќе бидат покриени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за мерка 322. Означување на културни и природни знаменитости во рурални средини, врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/10
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/9
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 94 став 4 и член 110 став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.36/04...106/16) и член 10 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 12/06) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А**за измени и дополнување на Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола****Член 1**

Во Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола донесена на седница на Советот на Општина Битола на 13.03.2018 година се врши измени и дополнување и тоа:

Во член 1 се разрешува

Ѓуро Илиќ-Началник на штабот, а се именува

Кире Ѓоргиевски – началник на штаб

Во член 1 - помошен персонал се разрешува

Зора Димовска – извршител (администратор), а се именува

Стефанија Боцевска – извршител (администратор)

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/11

19.09.2019 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К**за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година**

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година, донесена

на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/10

24.09.2019 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14..143/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А**за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година****Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година бр. 04-179/1 од 30.08.2019 година.

Член 2

По добиената согласност Градоначалникот на Општина Битола да го донесе Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година и да ги достави на мислење до Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/12

19.09.2019 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/11
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13...146/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020 година, донесен од Управниот одбор на Установата Бр.02-218/1 на 12.09.2019 година. .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/13
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/12
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14...143/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени за 2020 година бр.0102-74 од 29.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/14
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/13
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14...143/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување во ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година бр.04-710/1 од 27.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/15
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/14
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 210 од Законот за социјална заштита („Службен Весник на РСМ“ бр.104/19 и 146/19), член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14...143/19), и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2020 година**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2020 година, донесен од Управниот одбор на Установата Бр.02-160/3 на 30.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/16
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за покачување на платите за 5% на ЈКП Водовод Битола**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за покачување на платите за 5% на ЈКП Водовод Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/15
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/96...35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на

Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Одлуката за покачување на латите за 5% на ЈКП „Водовод“ Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за покачување на платите за 5% на ЈКП „Водовод“ Битола, донесена на Управен одбор бр.02-735/3 од 10.09.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/17
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за зголемување на бодот за исплата на плата на сите вработени во КЈП „Нискоградба“ Битола, бр.02-622/4 од 13.09.2019 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за зголемување на бодот за исплата на плата на сите вработени во КЈП „Нискоградба“ Битола, бр.02-622/4 од 13.09.2019 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/16
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ„ бр.38/96...35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за зголемување на бодот за исплата на плата на сите вработени во КЈП „Нискоградба“ Битола, бр.02-622/4 од 13.09.2019 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за зголемување на бодот за исплата на плата на сите вработени во КЈП „Нискоградба“ Битола, донесен на Управен одбор бр.02-622/4 од 13.09.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/18
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за измена и дополнување на Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2019/2020 година

1. Го објавувам Решението за измена и дополнување на Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2019/2020 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/17
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 28, став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95...64/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

за измена и дополнување на Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2019/2020 година

Член 1

Со ова решение се врши измена и дополнување на Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2019/2020 година и тоа:

Во точка 6 – **Општинско средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“** – после наведените паралелки се додаваат три групи за изведување на практична настава и вежби во:

1. Во паралелките III 1 и IV 1 од образовниот профил забен техничар

2. Во паралелките II 2, II 3, IV 2 и IV 3 од образовниот прифил фармацевтски техничар

3. Во паралелките IV 4 и IV 5 од образовниот профил медицинска сестра, а паралелките IV 6 и IV 7 во образовниот профил физиотерапевтски техничар, да бидат поделени во две групи.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-122/19
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/18
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на

Општина Битола на седницата одржана на 19. 09. 2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-381/2018, **КП бр.50/8 КО Бистрица** згр.бр.1 (А1-1) (Наум Дејкоски)
УП1 бр.27-99/2018, **КП бр.571 КО Бистрица** згр.бр.3 (А1-5) (Менде Кузевски)
УП1 бр.27-434/2016, **КП бр.523 КО Бистрица** згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А5-4), згр.бр.3 (А5-1) и згр.бр.4 (А5-4) (Вангел Јаневски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/20
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на

**планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Секирани во идна урбанистичко планска
документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Секирани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/19
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Секирани во идна урбанистичко планска
документација**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-67/2016, КП бр.895 КО
Секирани згр.бр.2 (А1-1) (Менка Клош-тевска)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/21
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кравари во идна урбанистичко планска
документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/20
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ

бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-445/2016, КП бр.140/19
КО Краври згр.бр.1 (А1-1) и бр.2 (А5-4)
(Александар Петровски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/22
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/21
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ((Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-1651/2016, **КП бр.2362/1 КО Цапари** згр.бр.7 (А1-1) (Драги Спировски)

УП1 бр.27-813/2016, **КП бр.2558 и 3238 КО Цапари** згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.4 и 5 (А5-4) (Ленче Крлевска, Весна Трпезановска и Трајан Крклевиќ)

УП1 бр.27-7888/2011, **КП бр.1745 КО Цапари-вон.г.р.**, згр.бр.1 (А4-3) (Витомир Цветановски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/23
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/22
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 годинаја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-828/2011, **КП бр.338/19 КО Раштани** згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.3 (А5-4) (Добре Пишмановски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/24
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/23
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП 1 бр.27-849/2016, **КП бр.1011/4 КО Дихово** згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.4 и 5 (А5-4)

(Живко Сотировски)

УП 1 бр.27-6072/2011, **КП бр.329/2 КО Дихово** згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2, 3, 4 и 5 (А5-4)

(Кирил Микаров)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/25
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на

седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/24
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-891/2018, КП бр.445/1 КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А5-4) и згр.бр.3 (А5-1), КП бр.439/1 КО Нижеполе згр.бр.1 (А5-4) (Горѓи Николовски)

УП1 бр.27-5153/2011, КП бр.355/9 КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) (Радивоје Петровиќ)

УП1 бр.27-8163/2011, КП бр.355/7 КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Александар Георгиевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/26
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/25
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на

Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-1173/2016, КП бр.29/1 КО Олевени згр.бр.1 (А1-1)
(Аџи Баловски)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/27
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/26
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-1857/2016, КП бр.1765/1 КО Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1)
(Пецо Колевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/28
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/27
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на

Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО КРКЛИНО во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-2958/2011, КП бр.1843 КО
Крклино згр.бр.1 (510) и згр.бр.2 (691)
(Тихомир Јовановски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/29
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/28
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-2711/2016, КП бр.788/7 КО Крстоар згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 и 3 (А5-4), КП бр.788/8 КО Крстоар згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) (Вера Долевска)

УП1 бр.27-9684/2011, КП бр.92/2 КО Крстоар згр.бр.1 (А4-3) (Мице Јакчулевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/30
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово вон г.р во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово вон г.р. во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/29
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.

56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово вон г.р. во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП 1 бр.27-409/2016, КП бр.356/1 КО Дихово вон г.р. згр.бр.1 (А1-1) (Жан Петрески)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/31
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

Планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 19.09.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-862/30
24.09.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 19.09.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-4311/2011, КП бр.2167 КО
Кукуречани згр.бр.2 (А-1) и бр.7 (Б-4)
(Васко Поповски)

УП1 бр.27-5179/2011, КП бр.2829 КО
Кукуречани згр.бр.1, 2 и 3 (А1)
(Стеван Кочишки)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-122/32
19.09.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СОДРЖИНА

О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола.....	1	подршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола,“.....	19
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2018/19 година	2	О Д Л У К А за измени и дополнување на Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола.....	20
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2019/20 година	2	О Д Л У К А за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2020 година	20
ПРОГРАМА ЗА Измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 год.	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020 година	21
П Р О Г Р А М А за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година.....	8	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП за стопанисување со Индустриската зона Жабени за 2020 година	21
О Д Л У К А за поништување на Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на средства во висина на 279.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на Општина Битола од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ и проект „Означување на културни и природни знаменитости во подпелистерските села во Општина Битола.....	17	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година	22
О Д Л У К А за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 59.760,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 332.000,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Означување на културни и природни знаменитости во Подпелистерските села -општина Битола,“.....	18	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2020 година	23
О Д Л У К А за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства во висина на 276.378,00 ден на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден на општина Битола од Агенцијата за финансиска		Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за покачување на латите за 5% на ЈКП „Водовод“ Битола	23
		Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за зголемување на бодот за исплата на плата на сите вработени во КЈП „Нискоградба“ Битола, бр.02-622/4 од 13.09.2019 година.....	24
		РЕШЕНИЕ за измена и дополнување на Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2019/2020 година	24
		О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација.....	25

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211